



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 – 12428/1
24.07.2014 година
Скопје

ЗАПИСНИК од CXLIV-та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана на 30.01.2014 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, на 30.01.2014 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

1. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2014 година
2. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Ацибадем Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2014 година
3. Одлука за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија- Скопје за здравствени услуги во 2014 година

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2014 година

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Ацибадем Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2014 година

и

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје за здравствени услуги во 2014 година

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;
- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член;
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски**

Согласен, директор:

*М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехазли Xhemali Mehazi*